

Татјана Атанасова-Пачемска

Виолета Поповска

Добри Јовевски

# Математика



5

6

7

4

3

2

1



10

9

5

6

7

4

3

2

1



Татјана Атанасова-Пачемска

Виолета Поповска

Добри Јовевски

## МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ



**Математика за трето одделение**

**Автори**

Татјана Атанасова-Пачемска  
Виолета Поповска  
Добри Јовевски

**Рецезенти**

Бети Андоновик  
Силвана Русу  
Соња Трифуновска

**Уредник**

Елизабета Ангелова Шурбевски

**Илустратори**

Елизабета Ангелова Шурбевски, Шенол Али, Анита Милевска, Теодора Јовановска

**Лектор**

Виолета Јовановска Никовска

**Стручна редакција**

Музафер Бекири

**Графичко и техничко уредување**

Весна Депиновска – APC СТУДИО

**Издавач**

Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија  
ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје

**Место и година на издавање:** Скопје, 2023 година

**Печати**

Европа 92 – Кочани

**Тираж**

13.638

Со одлука за одобрување на учебникот по предметот Математика за трето одделение бр. 26-2325/ 1 од 18. 10. 2023 година донесена од Националната комисија за учебници.

CIP - Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје

373.3.016:51[075.2]=163.3

АТАНАСОВА-Пачемска, Татјана

Математика за трето одделение / Татјана Атанасова-Пачемска, Виолета Поповска, Добри Јовевски ; [илустратори Елизабета Ангелова Шурбевски ... и др.]. - Скопје : Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија, 2023. - 237 стр. ; илустр. ; 26 см

Други илустратори: Шенол Али, Анита Милевска, Теодора Јовановска

ISBN 978-608-273-646-4

1. Поповска, Виолета [автор] 2. Јовевски, Добри [автор]

COBISS.MK-ID 62447877

Драги третоодделенци!

Добре дојдовте во светот на математиката. Ова е вашиот учебник по математика што ќе го користите во трето одделение. Овој учебник ви нуди развивање вештини за размислување и стратегии како да ги решавате математичките проблеми чекор по чекор.


Ве охрабруваме да бидете посветени, да учите и да откривате, да ја сакате математиката и да го практикувате она што го учите секојдневно во вашиот живот. Задачите ќе ги решавате дома или во училиште, но секогаш обидете се тоа да го направите самостојно, бидејќи на тој начин подобро ќе ги разберете, а тоа ќе ви донесе резултат и задоволство.

Ви посакуваме успех во дружењето со овој учебник по математика за трето одделение!

Од авторите

## Водич низ математиката

Низ страниците на учебникот ќе ги забележите симболите кои укажуваат на специфичен тип на активности.




## ШТО ЂЕ СЕ УЧИ ВО ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ


### БРОЕВИ И БРОЕЊЕ

1

Стрелките ги поврзуваат обованите фигури со броеви на бројната права.



Ако направиш 10 групи од 100 предмети си го претставил бројот илјада, кој се пишува со четири цифри 1 000




✓ Ќе научиш правилно да ги читаш и пишуваш броевите до 1 000, да споредуваш парови од трицифренi броеви и да ја определуваш месната вредност на цифрите во трицифрените броеви.

2



Колку ѕида има квадарот?

Квадарот има \_\_\_\_\_ ѕида.



Ќоја 3Д-форма има 12 раби, 6 ѕида и 8 темиња?

На која позадина на квадратот е напишано симметрија?



✓ Ќе описувате 2Д и 3Д-форми, ќе наоѓате сличности и разлики меѓу нив. Предизвик ќе биде определување на број на страните, темињата и аглите кај 2Д-формите и ѕидовите, темињата и рабовите кај 3Д-формите.

## ОПЕРАЦИИ СО БРОЕВИ

3

### Примени:

$$a) 16 - 1 + 250 =$$

$$b) (20 \cdot 6) - 11 \cdot 3 =$$

$$c) 1276 - 2501 : 5 =$$

### Приложи и корди:



Собирачи, збир,  
намаленик,  
намалител,  
разлика

### Собирај со решувачите

C	D	E
2	1	5
3	4	6
225	345	358

$$\begin{array}{r} 2 \text{ С } 1 \text{ Д } 5 \\ + 1 \text{ С } 4 \text{ Д } 6 \\ \hline 225 + 345 = 358 \end{array}$$



✓ Во оваа тема преку разни постапки ќе ги проширите и продлабочите знаењата и умеењата да собирате, одземате, множите и делите.

## МЕРЕЊЕ

4

### По скок пари има во скок од парничарите?



Фондацијата која ќе наодат на вакти, а потој се купат и не заплатат.




Колку денари  
заштедила Ема?

✓ Во оваа тема ќе бидете истражувачи, ќе мерите: должина, маса, зафатнина, ќе проценувате колку време ви е потребно за вашите активности. Ќе научите да бидете добри „трговци“ и да штедите!

## РАБОТА СО ПОДАТОЦИ

5

### Изнеците од прво до петто одделение се прикажани во исправувачкиот клуб за ученичките.



Как податоци и  
информации ни се  
потребни? Како ќе ги  
добиеме? Како ќе ги  
представиме? Што ќе  
одговориме?

✓ Предизвикот во оваа тема ќе биде да планирате и реализирате истражување. Податоците да ги представите со табели на честота, пиктограми, столбести дијаграми, Керолов или Венов дијаграм.

# СОДРЖИНА

## БРОЕВИ И БРОЕЊЕ

БРОЕВИ ДО 100 - ПОВТОРУВАЊЕ .....	10
ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ БРОЕВИ ДО 1 000 .....	12
БРОЕЊЕ НАНАПРЕД И НАНАЗАД ПО 1, ПО 10 И ПО 100 ДО 1 000 .....	16
БРОЕЊЕ ПО ДВА, ПО ТРИ, ПО ЧЕТИРИ, ПО ПЕТ, ПО ШЕСТ, ПО ДЕВЕТ И ПО ДЕСЕТ ПОГОЛЕМА ГРУПА ПРЕДМЕТИ ДО НАЈМАЛКУ 100 .....	18
ПРАВЕЊЕ ПРОЦЕНКА ЗА БРОЈ НА ПРЕДМЕТИ .....	21
ПОСТАВУВАЊЕ ТРИЦИФРЕНИ БРОЕВИ НА БРОЈНА ПРАВА НА КОЈА СЕ ОЗНАЧЕНИ ПОЛНИТЕ ДЕСЕТКИ И СТОТКИ.....	23
ОДРЕДУВАЊЕ МЕСНА ВРЕДНОСТ НА ЦИФРИТЕ ВО ТРИЦИФРЕН БРОЈ .....	26
РАЗЛОЖУВАЊЕ ТРИЦИФРЕН БРОЈ НА СТОТКИ, ДЕСЕТКИ И ЕДИНИЦИ .....	29
ЗАОКРУЖУВАЊЕ.....	31
ДВОЦИФРЕНИ БРОЕВИ ДО НАЈБЛИСКАТА ДЕСЕТКА, .....	31
ТРИЦИФРЕНИ БРОЕВИ ДО НАЈБЛИСКАТА ДЕСЕТКА И СТОТКА .....	31
СПОРДЕДУВАЊЕ ТРИЦИФРЕНИ БРОЕВИ, КОРИСТЕЈКИ ГИ ЗНАЦИТЕ „>“, „=“ И „<“ .....	33
ПОДРЕДУВАЊЕ ДВОЦИФРЕНИ И ТРИЦИФРЕНИ БРОЕВИ ДО 1 000 .....	35
ПРОЦЕНУВАЊЕ НА МЕСТОТО НА БРОЈ ПОМЕГУ СТОТКИ НА БРОЈНА ПРАВА ..	37
ИСКАЖУВАЊЕ И ПИШУВАЊЕ РЕДНИ БРОЕВИ ДО НАЈМАЛКУ СТОТИ БРОЈ ....	39
ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПАРНИ И НЕПАРНИ БРОЕВИ ДО 1 000 .....	41
ФОРМИРАЊЕ НИЗА ОД БРОЕВИ ЗА ДВА ПОГОЛЕМИ ИЛИ ЗА ДВА ПОМАЛИ ОД ДАДЕН БРОЈ ДО 1 000 .....	43
ПОВТОРУВАМЕ, ВЕЖБАМЕ .....	45

## ГЕОМЕТРИЈА

ОТСЕЧКА .....	47
2Д-ФОРМИ .....	50
ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ 2Д-ФОРМИ .....	50
ОЗНАЧУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ТЕМЕ И СТРАНА НА 2Д-ФОРМИ .....	52
ПРЕПОЗНАВАЊЕ ПРАВ АГОЛ КАЈ 2Д-ФОРМИ .....	55
2Д-ФОРМИ СПОРЕД БРОЈОТ НА СТРАНИТЕ .....	57
3Д-ФОРМИ .....	58
ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА 3Д-ФОРМИ.....	58
ЕЛЕМЕНТИ НА 3Д-ФОРМИ .....	60
ЕЛЕМЕНТИ НА ПРИЗМА - ТЕМЕ, РАБ И СИД .....	60
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СИДОВИ, РАБОВИ И ТЕМИЊА НА 3Д-ФОРМИ .....	63
ПОВРЗУВАЊЕ 2Д-ФОРМИ СО МРЕЖИ НА 3Д-ФОРМИ.....	65
ЛИНИЈА НА СИМЕТРИЈА И СИМЕТРИЈА ВО ОКОЛИНАТА .....	66
ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ЦРТАЊЕ ЛИНИИ НА СИМЕТРИЈА КАЈ 2Д-ФОРМИ .....	66
ПОЛОЖБА, НАСОКА И ДВИЖЕЊЕ.....	70
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОЛОЖБА ВО КВАДРАТНА МРЕЖА .....	70
ДВИЖЕЊЕ ОБЈЕКТИ ПО ДАДЕНА НАСОКА ВО КВАДРАТНА МРЕЖА.....	74

## ОПЕРАЦИИ СО БРОЕВИ

СОБИРАЊЕ СТОТКИ ДО 1 000.....	79
СОБИРАЊЕ ТРИЦИФРЕНИ БРОЕВИ СО ПОЛНИ ДЕСЕТКИ И СТОТКИ .....	82
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОГОЛЕМ/ПОМАЛ БРОЈ ЗА 1, 10, 100 ОД ТРИЦИФРЕН БРОЈ.....	85
СОБИРАЊЕ ТРИЦИФРЕН БРОЈ СО ЕДНОЦИФРЕН, ДВОЦИФРЕН И ТРИЦИФРЕН БРОЈ ДО 1 000 БЕЗ ПРЕМИН .....	87
СОБИРАЊЕ ТРИЦИФРЕН БРОЈ СО ЕДНОЦИФРЕН, ДВОЦИФРЕН И ТРИЦИФРЕН БРОЈ ДО 1 000 СО ПРЕМИН.....	93
КОМУТАТИВНО СВОЈСТВО .....	102
ОДЗЕМАЊЕ ПОЛНИ СТОТКИ ДО 1 000.....	104
ОДЗЕМАЊЕ ПОЛНИ СТОТКИ ОД ТРИЦИФРЕН БРОЈ .....	106
ОДЗЕМАЊЕ ПОЛНИ ДЕСЕТКИ ОД ТРИЦИФРЕН БРОЈ .....	108
ОДЗЕМАЊЕ ЕДНОЦИФРЕН, ДВОЦИФРЕН И ТРИЦИФРЕН БРОЈ ОД ТРИЦИФРЕН БРОЈ.....	110
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НЕПОЗНАТ БРОЈ ПРИ СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ ДО 1 000.....	113
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИ СИТУАЦИИ СО СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ БРОЕВИ ДО 1 000 .....	116
УДВОЈУВАЊЕ И ПРЕПОЛОВУВАЊЕ БРОЕВИ ДО 1 000 .....	118
УДВОЈУВАЊЕ ТРИЦИФРЕНИ БРОЕВИ ОД ПОЛНИ СТОТКИ ДО 1 000.....	118
ПРЕПОЛОВУВАЊЕ ТРИЦИФРЕНИ БРОЕВИ ОД ПОЛНИ СТОТКИ ДО 1 000.....	120
УДВОЈУВАЊЕ ТРИЦИФРЕНИ БРОЕВИ ОД ПОЛНИ ДЕСЕТКИ ДО 1 000 .....	122
ПРЕПОЛОВУВАЊЕ ТРИЦИФРЕНИ БРОЕВИ ОД ПОЛНИ ДЕСЕТКИ ДО 1 000....	124
МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ СО 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 И 10 .....	126
МНОЖЕЊЕ ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ СО 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 И 10.....	126
МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ СО БРОЈОТ 1.....	129
МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ СО БРОЈОТ 2 .....	130
МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ СО БРОЈОТ 4 .....	131
МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ СО БРОЈОТ 5 .....	132
МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ СО БРОЈОТ 10 .....	133
ПРОДОЛЖУВАМЕ СО МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ .....	134
МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ СО БРОЈОТ 3 .....	134
МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ СО БРОЈОТ 6 .....	137
МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ СО БРОЈОТ 9 .....	140
МНОЖЕЊЕ ДВОЦИФРЕН БРОЈ СО 10 .....	143
МНОЖЕЊЕ БРОЕВИ ОД ВТОРАТА ДЕСЕТКА СО 1, 2, 3, 4 И 5 .....	145
МНОЖЕЊЕ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ СО ПРЕМИН.....	147
КОМУТАТИВНОТО СВОЈСТВО НА МНОЖЕЊЕТО .....	149
ПРЕПОЗНАВАЊЕ ДВОЦИФРЕНИ И ТРИЦИФРЕНИ БРОЕВИ ДОБИЕНИ СО МНОЖЕЊЕ СО 2, 5 И 10 .....	151
ВРСКАТА МЕЃУ МНОЖЕЊЕТО И ДЕЛЕЊЕТО .....	153
ДЕЛЕЊЕ ДВОЦИФРЕН БРОЈ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ СО ОСТАТОК .....	154
ОДРЕДУВАЊЕ НЕПОЗНАТ БРОЈ ПРИ МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ .....	158
РЕШАВАЊЕ ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЧИ .....	161
ДРОПКИ.....	163
ПРЕПОЗНАВАЊЕ ДЕЛОВИ ОД ЦЕЛО.....	163

ЗАПИШУВАЊЕ ДЕЛОВИ ОД ЦЕЛО .....	165
ЕДНАКВОСТ НА ДРОПКИ .....	167
ПРЕСТАВУВАЊЕ ДРОПКИ НА 2Д-ФОРМИ И ГРУПА ПРЕДМЕТИ ДО 100 .....	168
ПОВТОРУВАМЕ, ВЕЖБАМЕ .....	170

## **МЕРЕЊЕ**

ПАРИ.....	173
ПРЕПОЗНАВАЊЕ, ИМЕНУВАЊЕ И ГРУПИРАЊЕ МОНЕТИ И БАНКНОТИ ДО 1 000 .....	173
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ТОЧНА СУМА ПАРИ .....	175
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИ СИТУАЦИИ – ПАРИ .....	176
ДОЛЖИНА.....	177
МЕРЕЊЕ ДОЛЖИНА – МЕТАР, ЦЕНТИМЕТАР .....	177
МЕРЕЊЕ ДОЛЖИНА – ДЕЦИМЕТАР .....	180
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИ СИТУАЦИИ – ДОЛЖИНА.....	183
МАСА .....	184
МЕРЕЊЕ МАСА – КИЛОГРАМ, ГРАМ.....	184
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИ СИТУАЦИИ – МАСА .....	188
ЗАФАТНИНА.....	189
МЕРЕЊЕ ТЕЧНОСТИ – ЛИТАР, ДЕЦИЛИТАР .....	189
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИ СИТУАЦИИ – ЗАФАТНИНА .....	191
ВРЕМЕ.....	192
ЧИТАЊЕ ВРЕМЕ ВО ЧАСОВИ, МИНУТИ И СЕКУНДИ.....	192
МЕСЕЦИ, ГОДИНИ, ДЕЦЕНИЈА .....	195
РЕШАВАЊЕ ЗАДАЧИ - ВРЕМЕ .....	197

## **РАБОТА СО ПОДАТОЦИ**

ЧИТАЊЕ ПОДАТОЦИ .....	199
СОБИРАЊЕ, СРЕДУВАЊЕ И ПРЕСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ.....	203
ОДРЕДУВАЊЕ НА МЕСНА ВРЕДНОСТ НА БРОЕВИТЕ ДО 1 000 СО СТРЕЛКИ .	211
ТАБЕЛИ ДО 1 000 .....	212
ТАБЕЛИ ДО 1 000 .....	213
СИД ОД ДРОПКИ.....	215
ПРИМЕРИ .....	217
ЗА ДРОПКИ .....	217
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ЕДИНИЦИ, ДЕСЕТКИ, СТОТКИ И ИЛЈАДИ .....	219
2Д-ФОРМИ .....	221
3Д-ФОРМИ .....	223
ТАБЕЛА. ТАБЛИЧНО МНОЖЕЊЕ ДО 100 .....	225
ЧАСОВНИК .....	227
МАКЕДОНСКИ ПАРИ – ДЕНАРИ .....	229
БАНКНОТИ .....	230
МОНЕТИ.....	230
МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА МАСА, ДОЛЖИНА И ЗАФАТНИНА .....	231